



АМЕРИКАНСКА СТОПАНСКА КОМОРА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Американска стопанска комора во Северна Македонија е стопанска интересна заедница **основана во 2000 година**.

Во својата **визија**, АмЧам ја гледа Република Северна Македонија како целосно интегрирана и конкурентна членка на глобалната економија и атрактивен инвестициски центар за меѓународниот бизнис во регионот.

Мисијата на AmCham е да го зајакне гласот на меѓународниот бизнис во Северна Македонија, и да промовира одржливо, предвидливо и конкурентно деловно опкружување.

Во рамки на АмЧам, формирано е **работно тело за здравство** коешто се залага за унапредување на здравјето на населението.

Членови на работно тело



Работно тело за здравство (основни цели)



Подобрување на пристапот до нови лекови и медицински помагала и поттикнување иновации во здравствениот сектор

- Воспоставување на одржлив систем за редовно и транспарентно ажурирање на позитивната листа на лекови
- Поедноставување и прилагодување на постапките за јавни набавки во секторот
- Иницирање на подобри услови за развој на иновации во секторот



Воспоставување на стабилна, транспарентна и предвидлива регулаторна средина базирана на конструктивна соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор

- Учество на приватниот сектор во процесот на креирање на јавни политики од областа на здравствениот систем



Унапредување на ефикасноста на здравствениот систем

- Поддржување на развојот на дигиталното здравство
- Промовирање на употребата на податоци и мерење на резултатите во здравствениот сектор



Придонесување кон постигнување на целите за одржлив развој на Обединетите нации во областа на здравјето

- Подигнување на свеста за превенција и подобрување на животниот стил



Максим Горки бр. 11/1-1
1000 Скопје
Северна Македонија



+ 389 78 45 25 65
+ 389 2 32 16 714



policy@amcham.com.mk
www.amcham.mk